

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 111

31 мај 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1472. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Сапучница“ слив на Црна Река.....	3	1476. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Елевска“ на река Елевска.....	5
1473. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Жировница“ слив на река Жировница.....	3	1477. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Јеловска“ на река Јеловачка.....	5
1474. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Јабланица 1“ слив на река Црн Дрим.....	3	1478. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Јуручка“ на река Јуручка.....	6
1475. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Орашје 1“ на река Вратничка.....	4	1479. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на река Кадина слив на река Вардар.....	7
		1480. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Дуфска Река 2“ слив на река Вардар	8

	Стр.		Стр.
1481. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Дуфска Река 1“ слив на река Вардар.....	9	1491. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Голема Река 2“ слив на Голема Река.....	18
1482. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри „Баров дол“ и „Папрад“ слив на река Дошница.....	10	1492. Правилник за изменување на правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	19
1483. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Боговињска“ слив на река Вардар..	11	1493. Список на поставени постојани судски преведувачи (Оглас од 12.3.2019 година).....	22
1484. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Маздрача“ слив на река Вардар.....	12	1494. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност.....	27
1485. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Воденица“ на Крива Река.....	13	1495. Правилник за начинот на остварување на правото на надоместок заради попреченост, потребната документација, составот на првостепената и на второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.....	27
1486. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Бачишка Река 3“ слив на Крива Река.....	14	1496. Правилник за начелата на внатрешна организација на јавните установи за деца детски градинки.....	33
1487. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Сливничка“ слив на река Сливничка.....	15	1497. Решение за утврдување на посебни услови за увоз на кари лисја од Индија (*).....	33
1488. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Коча“ слив на Голема Река.....	15	1498. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло..	37
1489. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Присовјанска“ слив на Голема Река.....	16	1499. Правилник за изменување на правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација.....	43
1490. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Голема Река 1“ слив на Голема Река.....	17	1500. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“.....	48
		1501. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“.....	50
		Огласен дел.....	1-76

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1472.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „САПУЧНИЦА“ СЛИВ НА ЦРНА РЕКА

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Сапучница“ слив на Црна река, спроведена во согласност со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри (Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18).

2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Сапучница“ слив на Црна река, се поништува со оглед дека по објавениот Јавен повик се дознаени такви околности кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри, не би се објавил јавниот повик за доделување на концесија, или јавниот повик суштински би се разликувал.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/3
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

1473.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ЖИРОВНИЦА“ СЛИВ НА РЕКА ЖИРОВНИЦА

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала

хидроелектрична централа „Жировница“ слив на река Жировница, спроведена во согласност со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри (Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18).

2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Жировница“ слив на река Жировница, се поништува со оглед дека по објавениот Јавен повик се дознаени такви околности кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри, не би се објавил јавниот повик за доделување на концесија, или јавниот повик суштински би се разликувал.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/4
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

1474.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ЈАБЛАНИЦА 1“ СЛИВ НА РЕКА ЦРН ДРИМ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Јабланица 1“ слив на река Црн Дрим, спроведена во согласност со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри (Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18).

2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Јабланица 1“ слив на река Црн Дрим, се поништува со оглед дека по објавениот Јавен повик се дознаени такви околности кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри, не би се објавил јавниот повик за доделување на концесија, или јавниот повик суштински би се разликувал.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/5
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

1475.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ОРАШЈЕ 1“ НА РЕКА ВРАТНИЧКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Орашје 1“ на река Вратничка, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри (Службен весник на Република Македонија бр. 189/18), на понудувачот ДГТУ Еуровиа ДООЕЛ Желино со седиште на ул. „101“ бр.15 Желино, со понуда, бр. 11-1074/14 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДГТУ Еуровиа ДООЕЛ Желино, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Орашје 1“ на река Вратничка, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Вратничка слив на река Вардар за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Водотек или назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	р.Вратничка МХЕ ОРАШЈЕ 1	812	1,15

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДГТУ Еуровиа ДООЕЛ Желино треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 9.654.000,00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, (Службен весник на Република Македонија бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/6
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

1476.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ЕЛЕВСКА“ НА РЕКА ЕЛЕВСКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Елевска“ на река Елевска, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДПЕЕ Вардархидро ДОО Скопје со седиште на ул. „Иван Аговски“ бр.7/3 Скопје и ТДППИ Вардарградба ДОО со седиште во населено место Трубареве ул. „1“ бр. 2а Скопје, со понуда бр. 11-1074/11 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик понудувачот конзорциум составен од ДПЕЕ Вардархидро ДОО Скопје и ТДППИ Вардарградба ДОО Скопје, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Елевска“ на река Елевска, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Елевска, слив на река Црн Дрим за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Водотек или назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	Р. Елевска МХЕ Елевска	1999	0,85

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциум ДПЕЕ Вардархидро ДОО Скопје и ТДППИ Вардарградба ДОО Скопје треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност, ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ,

или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 26.397.300 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/7
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Ангџев, с.р.

1477.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ЈЕЛОВСКА“ НА РЕКА ЈЕЛОВАЧКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Јеловска“ на река Јеловачка, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот ДПТТУ КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР увоз-извоз Скопје со седиште на ул.27 бр.28 Радишани, Општина Бутел Скопје, со понуда бр. 11-1074/16 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДПТТУ КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР увоз-извоз Скопје за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Јеловска“ на река Јеловачка ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Јеловачка, слив на река Вардар за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Водотек или назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	Р. Јеловачка МХЕ ЈЕЛОВСКА	1132	0,75

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДПТТУ КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР увоз-извоз Скопје треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,

23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 7.053.900 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/8
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Ангџев, с.р.

1478.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ЈУРУЧКА“ НА РЕКА ЈУРУЧКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Јуручка“

на река Јуручка, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот ДППУ ПРИНЦЕ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Ферид Мурати“ бр.30 Скопје со понуда бр. 11-1074/8 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДППУ ПРИНЦЕ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Јуручка“ на река Јуручка, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Јуручка, слив на река Кадина за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Водотек или назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	Р. Јуручка МХЕ ЈУРУЧКА	696	0,9

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДППУ ПРИНЦЕ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 3.832.000 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата,

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/9
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

1479.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА РЕКА КАДИНА СЛИВ НА РЕКА ВАРДАР

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на река Кадина слив на река Вардар согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот ДППУ ПРИНЦЕ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул.Ферид Мурати бр.30 Скопје со понуда бр. 11-1074/8 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДППУ ПРИНЦЕ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа на река Кадина

слив на река Вардар, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Кадина, слив на река Вардар за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	Р. Кадина	984	0.6

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДППУ ПРИНЦЕ ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 5.418.000,00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведена електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесијата дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/10
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

1480.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ДУФСКА РЕКА 2“ СЛИВ НА РЕКА ВАРДАР

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Дуфска река 2“ слив на река Вардар, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДПТ Гравис Груп ДОО Гостивар со седиште на ул.ЈНА бр.21 Општина Гостивар и ДТТПУУ Риведил Декорационе Гостивар со седиште на ул.Беличица бр.12 Општина Гостивар, со понуда бр. 11-1074/21 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДПТ Гравис Груп Гостивар и ДТТПУУ Риведил Декорационе Гостивар за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Дуфска река 2“ слив на река Вардар, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на река Вардар за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	МХЕ Дуфска река 2	1348	1,15

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач Конзорциум составен од ДПТ Гравис Груп Гостивар и ДТТПУУ Риведил Декорационе Гостивар треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 5.509.700, 00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-3352/11
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

1481.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ДУФСКА РЕКА 1“ СЛИВ НА РЕКА ВАРДАР

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Дуфска река 1“ слив на река Вардар, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДПТТУГ Кулен ДООЕЛ Гостивар со седиште на ул.Илинденска бр.48, Гостивар и ДПТУ МЕТРО ДОО Гостивар со седиште на ул.Илинденска бр.86, Гостивар со понуда бр. 11-1074/22 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДПТТУГ Кулен ДООЕЛ Гостивар и ДПТУ МЕТРО ДОО Гостивар за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Дуфска река 1“ слив на река Вардар, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на река Вардар за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	МХЕ Дуфска река 1	990	0,5

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциум составен од ДПТТУГ Кулен ДООЕЛ Гостивар и ДПТУ МЕТРО ДОО Гостивар треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 5.501.350,00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/12
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

1482.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ „БАРОВ ДОЛ“ И „ПАПРАД“ СЛИВ НА РЕКА ДОШНИЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центриали „Баров дол“ и „Папрад“ слив на река Дошница, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центриали („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДЕКА Енергија ДООЕЛ со седиште на ул. Илинденска бр.16, Кавадарци, Ресурс ЛТДИ ДООЕЛ со седиште на Ило Костов, бр.31, Кавадарци и Агро Солар ДООЕЛ со седиште на населено место без уличен систем бб с.Рибарци, Росоман, со понуда бр. 11-1074/29 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДЕКА Енергија ДООЕЛ, Ресурс ЛТДИ ДООЕЛ и Агро Солар ДООЕЛ, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центриали „Баров дол“ и „Папрад“ слив на река Дошница, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на река Дошница за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m3/s
1.	МХЕ Баров Дол	510	1
2	МХЕ Папрад	440	1

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од ДЕКА Енергија ДООЕЛ, Ресурс ЛТДИ ДООЕЛ, Агро Солар ДООЕЛ треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во фор-

ма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 4.475.000,00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-3352/13
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусhev**, с.р.

1483.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „БОГОВИЊСКА“ СЛИВ НА РЕКА ВАРДАР

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Боговињска“ слив на река Вардар, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот ДПТТУ Техно Павер ДООЕЛ Скопје со седиште на ул.Скупи 20 бр.5, Општина Карпош, со понуда бр. 11-1074/17 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДПТТУ Техно Павер ДООЕЛ, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Боговињска“ слив на река Вардар, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на река Вардар за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	МХЕ Боговињска	1140	3

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДПТТУ Техно Павер ДООЕЛ Скопје треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 15.470.000,00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-3352/14
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусев, с.р.**

1484.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „МАЗДРАЧА“ СЛИВ НА РЕКА ВАРДАР

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Маздрача“ слив на река Вардар, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енер-

гија од 22 мали хидроелектрични центри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот ДПТТУ Техно Павер ДООЕЛ Скопје со седиште на ул.Скупи 20 бр.5 Општина Карпош со понуда бр. 11-1074/17 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДПТТУ Техно Павер ДООЕЛ Скопје, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Маздрача“ слив на река Вардар, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на река Вардар за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m3/s
1.	МХЕ МАЗДРАЧА	3631	2

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДПТТУ Техно Павер ДООЕЛ Скопје треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 28.383.700,00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/15
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

1485.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О ДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ВОДЕНИЦА“ НА КРИВА РЕКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Воденица“ на Крива река, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот ДПУТ на големо и мало Вимир Промет Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул.9 бр.3 Инциково, Општина Гази Баба, Скопје со понуда бр. 11-1074/19 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДПУТ на големо и мало Вимир Промет Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Воденица“ на Крива река, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот Крива Река слив на река Вардар за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Водотек или назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	Р. Крива река МХЕ Воденица	150	5,4

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДПУТ на големо и мало Вимир Промет Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 850.000,00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-3352/16
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

1486.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРО-ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „БАЧИШКА РЕКА 3“ СЛИВ НА КРИВА РЕКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Бачишка река 3“ слив на Крива Река, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот ДПТГУ ЕВЕРЕСТ ЦД ДООЕЛ с.Букојчани Кичево со седиште на населено место без уличен систем бр.1 Букојчани, Кичево, со понуда бр. 11-1074/6 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот ДПТГУ ЕВЕРЕСТ ЦД ДооеЛ с.Букојчани Кичево, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Бачишка река 3“ слив на Крива Река, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на Крива река за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	МХЕ Бачишка река 3	387	0,6

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДПТГУ ЕВЕРЕСТ ЦД ДООЕЛ с.Букојчани, Кичево треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 2.541.500,00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-3352/17
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

1487.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „СЛИВНИЧКА“ СЛИВ НА РЕКА СЛИВНИЧКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Сливничка“ слив на река Сливничка, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДПТУ Саник Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Лубо Петровиќ“ бр. 2 Скопје и ДТУУ ИКК- МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово со седиште на ул. Пролетерски бригади бр.3 Куманово со понуда бр. 11-1074/25 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДПТУ Саник Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и ДТУУ ИКК- МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Сливничка“ слив на река Сливничка, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на река Сливничка за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	МХЕ Сливничка	841	0,38

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од ДПТУ Саник Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и ДТУУ ИКК- МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со

ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 6.784.500, 00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/18
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

1488.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „КОЧА“ СЛИВ НА ГОЛЕМА РЕКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Коча“ слив на Голема река, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје ул.Лубо Петровиќ бр.2 Скопје, Општина Бутел и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово со седиште ул.Пролетерски бригади бр.3 Куманово со понуда бр. 11-1074/26 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Коча“ слив на Голема река, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на Голема река за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	МХЕ КОЧА	1152	0,7

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 6.110.400, 00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/19
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

1489.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ПРИСОВЈАНСКА“ СЛИВ НА ГОЛЕМА РЕКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Присовјанска“ слив на Голема река, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енер-

гија од 22 мали хидроелектрични центри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДПТУ Саник Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и ДТУУ ИКК- МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. Пролетерски бригади бр.3 Куманово со понуда бр. 11-1074/25 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциумот составен од ДПТУ Саник Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и ДТУУ ИКК- МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Присовјанска“ слив на Голема река, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на Голема река за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	МХЕ Присовјанска	841	0,53

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциум составен од ДПТУ Саник Инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и ДТУУ ИКК- МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 6.784.500, 00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр.

19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3352/20
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

1490.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ГОЛЕМА РЕКА 1“ СЛИВ НА ГОЛЕМА РЕКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Голема река 1“ слив на Голема река, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје ул.Лубо Петровиќ бр.2 Скопје, Општина Бутел и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово со седиште ул.Пролетерски бригади бр.3 Куманово со понуда бр. 11-1074/26 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, за доделување на концесија за користење на

вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Голема река 1“ слив на Голема река, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на Голема река за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	МХЕ ГОЛЕМА РЕКА 1	3276	2.1

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 21.145.200,00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-3352/21
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангшев**, с.р.

1491.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ГОЛЕМА РЕКА 2“ СЛИВ НА ГОЛЕМА РЕКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Голема река 2“ слив Голема река, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/18), на понудувачот конзорциум составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје ул. „Лубо Петровиќ“ бр.2 Скопје, Општина Бутел и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово со седиште ул. „Пролетерски бригади“ бр.3 Куманово, со понуда бр. 11-1074/25 од 20 февруари 2019 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот конзорциум составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мала хидроелектрична централа „Голема река 2“ слив на Голема река, ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот на слив на Голема река за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата:

Ред. Бр.	Назив на електрана	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	МХЕ Голема река 2	3586	3

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од ДТУ Саник Билдинг ДООЕЛ Скопје и ДТУУ ИКК МА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово треба да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО, Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука треба во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), да обезбеди дозвола за користење на водата, во рок од 270 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен во висина од вкупно 21.982.200,00 денари концесионерот треба да го плати во рок не подолг од 30 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот треба годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање, во рок не подолг од 30 дена од денот на исполнување на обврската од точка 6 од оваа одлука.

9. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

10. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

11. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-3352/22

14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Ангџев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1492.

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 4 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18) министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ, КВАЛИТЕТОТ И КРОЈОТ НА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на Полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/16 и 237/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/19), во член 13 точка 6 потточка 6.1.1 Табелата бр. 167 се заменува со нова Табела бр. 167, која гласи:

„Табела бр. 167

Својство	Метода на испитување	Баране	Дозволено отстапување
Боја	Визуелно	Црна	/
Квантитативна хемиска анализа (сировински состав): - памук - еластан (ликра)	MKC EN ISO 1833	94% 6%	±3 %
Преплетка	Декомпозиција	Рендер	/
Конструкција (густина на плетење): - низови - редови	MKC EN 14971	12 котелци/см 21 котелци/см	±10 % ±10 %
Површинска маса:	MKC EN 12127	290 g/m ²	±10 %
Отпорност на абеење: 10000 циклуси	MKC EN ISO 12947-2	Без создавање на дупка	/
Отпорност на пилинг	ISO 12945-2	Оцена: 4	Минимум
Маслоодбојност:	MKC EN ISO 14419	Оцена: 5	/
Промена на димензии при перење на 60 °C: - основа -јаток	MKC EN ISO 5077	± 2,0% ± 2,0%	Максимум
Постојаност на боја -пот-алкален/кисел, -триење-мокро/суво, -перење на 60 °C, -хемиско чистење, -светло	MKC EN ISO 105-E04 MKC EN ISO 105-X12 MKC EN ISO 105-C03 MKC EN ISO 105-D01 MKC EN ISO 105-B02	4/4/4 4/3-4 4/4/4 4/4 5	Минимум

Член 2

Во член 14 ставот 2 се менува и гласи:

„Составот, квалитетот и кројот на зимската јакна, кошулата „рипс“, кошулата „аутлас“, панталоните „рипс“, панталоните „трослојни, блузата со долги ракави, маицата со јака, маицата со отвор во форма на буквата „О“, маицата со долги ракави, тактичката маица со кратки ракави, дводелениот комплет за дожд, шеширот и капата „безбол“, кои се во маскирна (мандра) шара во комбинација на црна, сива, светло сива и темно сива боја се уредени во член 13 точките 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 од овој правилник.“

По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:

„Составот, квалитетот и кројот на комбинезонот, подјакната, џемперот и беретката кои се во сива боја се уредени во член 13 точките 1, 2, 4 и 17 од овој правилник.“

Составот, квалитетот и кројот на високите зимски чизми и тактичките летни чизми се уредени во член 13 точките 19 и 20 од овој правилник.

Кратката јакна и навлаката за шлем го имаат следниот состав, квалитет и крој:“

Член 3

Членот 16 се менува и гласи:

„Член 16

Составните делови на униформата за извршување на задачи во рурална средина, комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка јакна, џемпер, кошула „рипс“, кошула „аутлас“, панталони „рипс“, панталони „трослојни“, блуза со долги ракави, маица со отвор во форма на буквата „О“, маица со долги ракави, тактичка маица со кратки ракави, дождовна наметка, дводелен комплет за дожд, шешир, беретка, навлака за шлем, високи зимски чизми и тактички летни чизми го имаат следниот состав, квалитет и крој.

Составот, квалитетот и кројот на зимската јакна, кошулата „рипс“, кошулата „аутлас“, панталоните „рипс“, панталоните „трослојни“, блузата со долги ракави, маицата со отвор во форма на буквата „О“, маицата со долги ракави, тактичката маица со кратки ракави, дводелниот комплет за дожд и шеширот се уредени во член 13 точките 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 од овој правилник, дождовната наметка е уредена во член 15 точка 1 од овој правилник, освен бојата која е во маскирна (мултикам) шара во комбинација на зелена, светло кафеава, темно кафеава, драп, светло драп, зелено драп и маслинесто драп боја.

Составот, квалитетот и кројот на комбинезонот, подјакната и џемперот кои се во драп боја се уредени во член 13 точките 1, 2 и 4 од овој правилник.

Составот, квалитетот и кројот на беретката, високите зимски чизми и тактичките летни чизми се уредени во член 13 точките 17, 19 и 20 од овој правилник, а кратката јакна е уредена во член 14 точка 1 од овој правилник.

Составот, квалитетот и кројот на навлаките за шлем кои се во маскирна (мултикам) шара во комбинација на зелена, светло кафеава, темно кафеава, драп, светло

драп, зелено драп и маслинесто драп боја, се уредени во член 13 точка 18 и член 14 точка 2 од овој правилник.“

Член 4

Во член 20 точка 7 потточка 7.3 Табелата бр. 248 се заменува со нова Табела бр. 248, која гласи:

„Табела бр. 248

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ					
ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНСКИ БРОЕВИ				
	M	L	XL	2XL	тпр.
Должина (во надолжниот дел)	27	28	29	30	± 1
Ширина (во најширокиот дел на дланката)	11.5	12	12.5	13	± 1

Во точка 8 потточка 8.1 Табелата бр. 249 се заменува со нова Табела бр. 249, која гласи:

„Табела бр. 249

Ред. Број	ПАРАМЕТРИ	ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ на материјал	Дозволено отстапување
1	Боја	- Црна	/
2	Сировински состав	- 45% Полиуретан - 45% Неопрен - 5% ПВЦ поливинил хлорид - 3% ТПР термопластична гума - 2% Ликра	+/-1%
3	Тежина (М големина)	- 82 грама	+/-0,5%

Потточката 8.2 се менува и гласи:

„8.2 Крој на ракавици тактички

Ракавиците тактички го има следниот крој: истите се изработени од синтетички материјал во црна боја, појачани на дланката и прстите која ќе дава еластичност при работа со оружје. Истите се со еднослојна основа составена од повеќе парчиња кои се дизајнирани за работа со оружје, односно имаат голема осетливост и контрола на повлекувачот на оружјето. Надворешно се зајакнати за поголема издржливост, а внатрешно имаат мека подлога за подобро налегнување на раката. Имаат тесно и ниско закопчување кај зглобот со велкро лента, а од долната страна кај зглобот има полукружна вишиена гуртна за полесно облекување. Зајакнати се кај зглобовите со флексибилност и вентилираност на секој прст.“

Член 5

Прилозите бр. 150, 219 и 220 се заменуваат со нови Прилози бр.150, 219 и 220, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-43551/1
30 мај 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог бр. 150



Прилог бр. 219



Прилог бр. 220



МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1493.

**СПИСОК
НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ
(ОГЛАС ОД 12.3.2019 ГОДИНА)**

	Име, име на родител и презиме на кандидатот	Адреса, телефон и e-mail	јазик	Број и датум на решение	Основен суд за кој е поставен судскиот преведувач
1.	АДРИЈАНА Звонко СПЕНЏАРСКА	ул. „Димитар Влахов“ бр. 3 а Берово 070/220-937 spendzarska.adriana@gmail.com	англиски	08-2069/2 14.05.2019	Берово
2.	БОЈАН Пецо ГРУЕВСКИ	ул. „Григор Прличев“ бр.1-А-24 Битола 070/674-922 bojan_gruevski@yahoo.com	англиски	08-2074/2 15.05.2019	Битола
3.	ДРАГИЦА Таќи МИСИРЛИЕВСКА- ЈАНКУЛОВСКА	ул. Карпош бр. 12/1-8 Битола 075/597-560 dage_bt@yahoo.de	германски	08-2002/2 15.05.2019	Битола
4.	ЕЛЕНА Драги МАНАСИЕСКА	ул. Галичица бр. 10 Битола 076/359-368 elenamanasieska@gmail.com	германски	08-1999/2 15.05.2019	Битола
5.	ХРИСТИНА Мирјана ЛАВУРОВСКА	ул. 16 бр. 20 Битола 071/339-661 hlavurovska@gmail.com	француски	08-2010/2 13.05.2019	Битола
6.	ЉУБИЦА Андон КАРТОВА МАНДИЌ	ул. „Гоце Делчев“ бр.13 Гевгелија 078/251-803 070/657-558 kartova90@yahoo.com	англиски	08-2001/2 15.05.2019	Гевгелија
7.	МИЗАН Саит ДАЛИПОВ	с.Чалакли Валандово 076/778-070 mizan.dalipov@gmail.com	турски	08-1992/2 15.05.2019	Гевгелија
8.	ФЛОРА Шефки ИЉЈАЗИ	ул. 18-ти Ноември бр. 256 Гостивар 078/449-447 florailjazi.89@gmail.com	албански	08-2043/2 16.05.2019	Гостивар
9.	АРЕТА Зулфи ПЕКМЕЗИ	ул. 8-ми Септември бр. 51 Дебар 075/423-581 aretapekmezi71@gmail.com	албански	08-2062/2 15.05.2019	Дебар
10.	АФЕРДИТА Агрон ДЕМА	ул. 202 бб Дебар 075/423-571 aferditaa82@hotmail.com	албански	08-2061/2 15.05.2019	Дебар
11.	ЦВЕТАНКА Анѓелчо ДИМИТРОВА	ул. „Доно Попов“ бр.32 Кавадарци 078/218-405 dimitrova_Cece@yahoo.com	англиски	08-2096/2 16.05.2019	Кавадарци
12.	АДЕМ Јусуф АСАНИ	ул. Над Пашино бб Кичево 070/982-321 adem.asani@hotmail.com	албански	08-2108/2 14.05.2019	Кичево
13.	АНА Чедомир АРСОВСКА АНЃЕЛЕСКА	бул. „Ослободување“ бр.31/7 Кичево 071/221-307 ana_arsovski@yahoo.com	англиски	08-2044/2 14.05.2019	Кичево
14.	АРЛИНД Џелјаљ ЏЕМАИЛИ	с. Колибари Кичево 070/689-327 arlind.xhemaili@yahoo.com	албански	08-2045/2 15.05.2019	Кичево
15.	ВУЛНЕТ Узеир МЕХМЕТИ	ул. Стојан Сандески бр. 88 Кичево 071/277-264 vullnet84@gmail.com	арапски	08-2051/2 15.05.2019	Кичево
16.	МИМОЗА Весел ЈОНУЗИ	ул. „Веле Змејкоски“ бр.16 Кичево 071/590-296 mimoza_lako@yahoo.com	албански, англиски и германски	08-2050/2 15.05.2019	Кичево

17.	СЕЛВИЈА Џелко ОСМАНИ СУЛОЈА	с. Трапчин Дол – Кичево 070/616-921, 070/808-120 sosmanis@yahoo.com	албански и германски	08-2065/2 16.05.2019	Кичево
18.	ЌАМИЛ Нефруз АЛИУ	ул. Охридска бр. 56 Кичево 075/255-988 gamilaliu@hotmail.com	албански	08-2072/2 16.05.2019	Кичево
19.	ЕМИЛИЈА Стефчо КРСТОВА	ул. Охридска бр. 39-5 Кочани 077/558-786 krsotva.e@gmail.com	Италијански	08-2007/2 15.05.2019	Кочани
20.	ИВАН Мите МИТЕВ	ул. Раде Кратовче бр. 32 Кочани 075/375-181 ivan.mitev1605@gmail.com	германски	08-2067/2 15.05.2019	Кочани
21.	САШО Слободан ДАНИЛОВ	ул. Иван Иванов-Балашо бр. 2 Кочани 078/276-957 danilov_sasho@yahoo.com	германски	08-2090/2 16.05.2019	Кочани
22.	АНТОНИО Цане ВЕЛКОВ	ул. 8-ми Септември бр. 18 Кратово 078/236-377 antonio.velkov@yahoo.com	албански	08-2086/2 15.05.2019	Кратово
23.	СОТИР Михаил ГАБЕЛОСКИ	ул. „Шула Мина“ бр.36 Крушево 075/252-133 sotirgabeloski@yahoo.com	англиски	08-1981/2 16.05.2019	Крушево
24.	АРБЕН Наим ИБРАИМИ	Опае Куманово 070/836-738 artridi2000@live.co.uk skordsk2150@gmail.com	албански	08-2009/2 15.05.2019	Куманово
25.	ВЛАДИМИР Миодраг СТОЈАНОВСКИ	ул. „Прозорска“ бр.2 Куманово 071/211-107 vlado.sound.aficionado@gmail.com	англиски	08-2019/2 15.05.2019	Куманово
26.	ЈАДРАНА Драган МИЛОРАДОВИЌ	ул. Тоде Думба бр.138/1-3 Куманово 077/444-937 jadrana_jacka@yahoo.com	шпански	08-2085/2 15.05.2019	Куманово
27.	КРИСТИНА Марјан МЛАДЕНОВСКА	ул. Кирил и Методиј бр. 15-9 Куманово 071/310-449 kristina_mladenovska@hotmail.com	италијански	08-2022/2 15.05.2019	Куманово
28.	ЉУМИ Неџати БЕЌИРИ	ул. Страшко Арсовски бр. 2-15 Куманово 078/429-913 ljumi.bekiri@hotmail.com	албански	08-2006/2 15.05.2019	Куманово
29.	МАГДАЛЕНА Мирослав ИЛИЕВСКА	ул. „Доне Божинов“ бр.85 Куманово 077/750-569 magdalena.ilievska@yahoo.com	англиски	08-2042/2 15.05.2019	Куманово
30.	РИДВАН Амзи ИСМАИЛИ	ул. Васка Петковска бр. 13 Куманово 070/581-613 ridvan.ismaili@stat.gov.mk	албански	08-2080/2 16.05.2019	Куманово
31.	НАТАША Никола ЛАЗОВА	ул. „Маршал Тито“ бр.19 Неготино 071/320-867 lazova@yahoo.com	англиски	08-2066/2 16.05.2019	Неготино
32.	БОЈАНА Љупчо ЦВЕТАНОВСКА ПЕТРЕСКА	ул. Бул. Туристичка бр. 28/3-6 Охрид 077/732-411 b_cvetanoska@hotmail.com	германски	08-1993/2 15.05.2019	Охрид
33.	ВЕСНА Милчо ПРЕНЗОСКА	ул. Марко Цепенков бр. 71 Охрид 077/854-756 vesna.prenzoska@outlook.com	италијански	08-2020/2 15.05.2019	Охрид
34.	ВОСКРЕ Славчо ШКУРТЕСКА	с. Волино Охрид 070/956-864 voskre.shkurteska@hotmail.com vshkurteska@gmail.com	англиски	08-2054/2 15.05.2019	Охрид
35.	МАГДАЛЕНА Владо АПОСТОЛОСКА	ул. „Кузман Шапкарев“ бр.2 Охрид 075/988-942 magdalenaapostoloska@yahoo.com	англиски	08-2109/2 15.05.2019	Охрид
36.	ХРИСТИНА Слободан	ул. „Марко Нестороски“ бр.250 Охрид 076/441-219	англиски	08-2039/2 16.05.2019	Охрид

	ДИМОСКИ	hristina.trifunovska@hotmail.com			
37.	ВАЛЕНТИНА Јонче КЕБАКОСКА	ул. „Димче Антулески“ бр.132 Прилеп 077/762-995 v_kebakoska@hotmail.com	англиски	08-2024/2 15.05.2019	Прилеп
38.	МИЛЕНА Ристе СТАНКОСКА	ул. „Леце Котески“ бр.51 Прилеп 078/637-088 milena_stankoska@hotmail.com	англиски и италијански	08-2081/2 16.05.2019	Прилеп
39.	ИБРАЈИМ Ридван ЈАШАРОВ	с. Тополница – Радовиш 076/666-708 ibrajim.jasharov@hotmail.com	турски	08-1974/2 15.05.2019	Радовиш
40.	ИВАНА Душко КОТЕВА	ул.15-ти Корпус бр.15 Радовиш 070/749-831 ivanakoteva@yahoo.com	турски	08-2088/2 15.05.2019	Радовиш
41.	АНГЕЛА Зоран СТОЈЧЕВСКА	ул. „Ристо Равановски“ бр.15/1-3 Скопје 070/853-058 angela.stojcevska@gmail.com	Германски	08-2008/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
42.	АЛИ Шериф РАМАДАНИ	ул. Методија Митевски бр. 1/7-5 Скопје 075/376-812 aliramadani30@gmail.com	албански	08-2063/2 14.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
43.	АЛТНКА Томчо ГЕОРГИЕВА	ул. „Орце Николов“ бр.180/1-35 Скопје 071/662-433 georgieva_altnka@hotmail.com	англиски	08-2082/2 14.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
44.	АНА Бранислав ПОПОВСКА	бул. Кочо Рацин бр. 10-41 Скопје 070/559-963 ana_nulka@yahoo.com	италијански	08-2004/2 14.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
45.	АСИЕ Абиб ПАШОЛИ	ул. Емин Дураку бр. 2/2-41 Скопје 076/486-023 asiepasholli@hotmail.com	албански	08-2095/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
46.	БИЉАНА Боривој СПАСОВСКА	бул. Октом. Револуција бр. 10/2-3 Скопје 078/308-148 spasovska42@yahoo.com	српски	08-2084/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
47.	БЉЕРИМ Хабиб МУХАЃЕРИ	ул. Методија Митевски бр. 7/3-22 Скопје 072/242-236 perkthyesi1988@yahoo.com	албански	08-1976/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
48.	БОЖАНКА Борис СУШЕЛСКИ	ул. Михаил Чаков“ бр.9/6-18 Скопје 078/291-229 ilievskab@hotmail.com	англиски	08-2073/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
49.	ВАЛЕНТИН Крсте ЈАНКОСКИ	ул. „Востаничка“ бр.59/3-3 Скопје 070/617-868 valentin.jankoski@gmail.com	англиски	08-2023/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
50.	ВЕСНА Круме АРСОСКА	ул. „Кленоец“ бр.61/1-2.3 Скопје 078/355-501 vesna1985@yahoo.com	англиски	08-2057/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
51.	ВЈОЛЦА Авни АЛИМИ	ул. Боро Менков бр. 2/3-4 Скопје 071/776-790 vjollcaalimi90@gmail.com	албански	08-2101/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
52.	ГОРДАНА Мојсо МАРКОВСКА	бул. Јане Сандански бр. 86/5-8 Скопје 071/223-746 margorde@gmail.com	италијански	08-1978/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
53.	ДРИТАН Зихни ОСМАНИ	ул. „Аугуст Цесарец“ бр.3/3-6 Скопје 070/594-222 dritan.osman5@gmail.com	албански и англиски	08-2076/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
54.	ЕЛЕНА Коле МАНГОВА	ул. „Јане Сандански“ бр.87/2-8 Скопје 070/441-844 emangova@hotmail.com	англиски	08-2005/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
55.	ЕЉХАМ Лјуљзим ХАЈРУЛАХУ	ул. Крсте Арсенов бр. 6/3-22 Скопје 071/913-667 elhamhajrullahi22@gmail.com	албански	08-2064/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2

на Република Северна Македонија

56.	ИВА Мирослав НИКОЛИЌ	бул. Партизански одреди 101 2/11 Скопје 078/332-303 iva_nikolik@yahoo.com	германски	08-2079/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
57.	ИВОНА Стеван ЈАКШИЌ	ул. Народен Фронт бр.23/1-11 Скопје 071/995-014 ivonajakshiki@gmail.com	шпански	08-2015/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
58.	ЈАНЕ Злате МАРКОСКИ	ул. „11 Октомври“ бр.8/2-10 Скопје 070/339-912 y.markoski@yahoo.com	англиски	08-2053/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
59.	ЈОХАНА Лидија МЛАДЕНОВСКА	ул. „Доситеј Обрадовиќ“ бр.17/2-8 Скопје 071/332-591 johana.mladenovska@gmail.com	англиски	08-2078/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
60.	КАСИМ Ружди МУШЕРЕВ	ул. Јоаким Крчовски бр. 76 Скопје 070/317-757 muserref.kasim@gmail.com	турски	08-2089/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
61.	ЛИЛЈАНА Сандо ПЕТРЕСКИ	ул. Јужноморав. Бригади 4 бр.28 Скопје 076/675-845 liljanaistatova@gmail.com	грчки	08-2104/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
62.	ЛУЛЈЕТА Авни КЛИЦА	ул. Франклин Рузвелт бр. 10В Скопје 071/677-303 luljetademi@gmail.com	албански	08-2102/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
63.	МАГДАЛЕНА Весе ПЕТКОВСКА	ул. „Лихнида“ бр. 1/1-3 Скопје 078/202-546 magdalena-petkovska@hotmail.com	англиски	08-2052/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
64.	МАЈА Зоран ТОДОРОВСКА	ул. „Доситеј Обрадовиќ“ 15/20 Скопје 076/451-594 majatodorovska0508@gmail.com	англиски	08-2048/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
65.	МАРИО АЛЕКСАНДАР Сашо МЛАДЕНОВСКИ	ул. „Никола Тесла“ бр.18-1/44 Скопје 076/207-576 mario-icb@hotmail.com	англиски	08-1983/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
66.	МИЛЕНА Солтир ПЕТРУШЕВСКА	бул. „АСНОМ“ бр. 24/4-28 Скопје 071/881-639 milena_rjk@live.com	српски и хрватски	08-2099/2 15.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
67.	МИРОСЛАВ Мирослав БОЖИЌ	ул.2 бр.74А Визбегово Скопје 071/912-265 miroslav.bozic@outlook.com	англиски, германски и српски	08-2046/2 16.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
68.	МУНЕВЕРЕ Расим АДЕМИ	ул. „Рокомија“ бр.51/а Скопје 070/602-319 munevere.ademi@hotmail.com	англиски	08/2083/2 16.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
69.	НИКОЛА Кристијан ПОЛЕНАК	ул. „Римска“ бр.7 б Скопје 071/513-707 nikipolenak@yahoo.com	англиски	08-2021/2 16.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
70.	ОРХАН Себајдин КАДРИЕВСКИ	ул. Дижонска 9 бр. 24 Скопје 078/219-301	албански	08-1972/2 16.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
71.	СЕДАТ Емин ЕМИНИ	с. Љуботен ул. 3 бр. 35 Скопје 071/747-441 sedateminii1@gmail.com	албански	08-2025/2 16.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
72.	СЕМИР Ќазим ПАЈАЗИТИ	ул. Дижонска 21 бр. 5 Скопје 076/261-212 semirpajaziti00@gmail.com	албански	08-2100/2 16.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
73.	СЛАВИЦА Младен МИХАИЛОВА	бул. „Партизански одреди“ бр.143/46 Скопје 078/262-091 mihailovaslavica@yahoo.com	англиски	08-2093/2 16.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
74.	СОФИЈА Лефтер ПЕТРОВА	бул. „Партизански одреди“ бр.109/3-2 Скопје 072/532-114 sofijaneva@yahoo.com	англиски и германски	08-1986/2 16.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
75.	ТАЈЛА	ул.Кемал Сејфула бр.49/1-26 Скопје	турски	08-1979/2	Скопје 1

	Муфит КАРДОВИЌ	070/643-997 tailakardovic1@gmail.com		16.05.2019	и Скопје 2
76.	ТАМАРА Тони АЛАЏАЈКОВА	ул. Душан Тасковиќ, бр.49/1-47 Скопје 071/261-810 tamara_aladzajkova@hotmail.com	англиски	08-1990/2 16.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
77.	ТЕА Никола ДУЗА	ул. „Миладин Поповиќ“ бр.5/5 Скопје 076/487-463 teaduza@yahoo.com	англиски	08-2047/2 16.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
78.	ТИЈАНА Жељко ГАЈДОШ	ул. „Воденска“, бр.2/1-9 Скопје 072/227-899 tijana.gaidosh@gmail.com	англиски	08-1987/2 16.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
79.	ХАЈРИЕ Мухарем СОПИ	ул. Павле Илиќ бр. 31/1-14 Скопје 071/239-911 hajrie.sopi@kultura.gov.mk	албански	08-2071/2 16.05.2019	Скопје 1 и Скопје 2
80.	АРТАН Башким ЦОМА	ул. Маршал Тито бр. 143 Струга 071/228-689 artan_coma@hotmail.com	албански	08-2098/2 15.05.2019	Струга
81.	БИЛЈАНА Стојче ГОРЧЕСКА	ул. Кеј 8-ми Ноември бр. 93 Струга 077/808-554 biljana.gorcheska@gmail.com	албански	08-1971/2 15.05.2019	Струга
82.	НОРА Томор АХМЕТИ	ул. Боро Шаин бр. 20 Струга 071/894-072 ahmeti.nora@gmail.com	албански	08-2041/2 16.05.2019	Струга
83.	ХАМИДЕ Мусљија МЕНА	с. Ливада бб Струга 071/481-692 menahamide@gmail.com	албански	08-2060/2 16.05.2019	Струга
84.	ИЛИНКА Наце ТАШЕВА	с. Вељуса 230 Струмица 077/982-103 ilinka.tasheva@yahoo.com	англиски	08-2018/2 15.05.2019	Струмица
85.	РОБЕРТ Тони МИТРОВ	ул. Монополска бр.3 Струмица 070/929-888 rmitrov@outlook.es	шпански	08-2106/2 16.05.2019	Струмица
86.	ИМБРЈА Афет БАЈРАМИ	ул. 181 бр. 6 Тетово 077/515-210 imbrja21@hotmail.com	албански	08-2013/2 15.05.2019	Тетово
87.	САДИФЕ Екрем ИСЕНИ	Челопек, ул. 101 бб Тетово 071/565-552 sadifeiseni@mjustice.gov.mk	албански	08-1973/2 16.05.2019	Тетово
88.	САРАНДА Хафезат ОСМАНИ-ЉИКА	ул. 113 бр. 22 Тетово 071/768-259 sarandalika@hotmail.com	албански	08-2017/2 16.05.2019	Тетово
89.	СИХАНА Мухамед КАБА КАСАМИ	ул. Благоја Тоска бр. БЛ82/АА-12 Тетово 071/327-090 kabasihana@yahoo.com	албански	08-2016/2 16.05.2019	Тетово
90.	ФАТОН Шериф СЕЉАМИ	ул. „Дреноец - Порој“ бр.45 Тетово 070/964-305 primus_84@hotmail.com	албански и англиски	08-2077/2 16.05.2019	Тетово
91.	ФИКНЕТЕ Гафур ДЕМИРИ	Челопек, ул. 101 бб Тетово 078/257-142 demirifiknete@gmail.com	албански	08-1970/2 16.05.2019	Тетово
92.	ДАНИЕЛА Трајче КОСЕВСКА	ул. „Пиринска“ бр. 61 Штип 071/256-023 daniela.kosevska@hotmail.com	англиски	08-1998/2 15.05.2019	Штип
93.	ЕВГЕНИЈА Емилчо ПАВЛОВА	ул. Кочо Рацин бр 35 Пробиштип 078/306-413 evgenija.pavlova@live.com	руски	08-2075/2 15.05.2019	Штип

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1494.

Врз основа на член 14 став (4), член 26 став (4), член 34 став (3), член 36 став (2), член 37 став (6), член 38 став (5), член 43 став (9), член 46, член 47 став (2), член 48 став (4), член 49 став (2), член 52 став (7), член 53 став (11) и член 63 став (3) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и 98/19), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/99, 17/00, 28/00, 66/00, 29/03, 90/05, 106/06, 142/15 и 42/16) во членот 3 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) При извоз во рамките на извозната царинска постапка со употреба на техника за електронска обработка на податоци, доказот за извршен извоз се обезбедува преку електронска порака IE599 – Известување за извоз која надлежниот царински орган му ја испраќа на декларантот или на неговиот застапник.“

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:

„При извоз во рамките на извозната царинска постапка кога не се употребува техника за електронска обработка на податоци, туку се применува Единствениот царински документ (ЕЦД), доказот за извршен извоз се обезбедува преку извозна потврда внесена на третиот примерок од ЕЦД. Доколку по завршување на извозот, стоката се превезува во транзитна постапка, доказот за извршен извоз се обезбедува преку извозна потврда внесена на третиот примерок од ЕЦД од страна на надлежниот царински орган, по добивање на електронска порака со која се потврдува дека стоката го напуштила царинското подрачје или откако ќе се прими петтиот примерок од ЕЦД.“

Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите „без примена на“ се додаваат зборовите „техника за електронска обработка на податоци или“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-5199/1

31 мај 2019 година

Скопје

Министер за финансии,

д-р Драган Тевдовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1495.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК ЗАРАДИ ПОПРЕЧЕНОСТ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, СОСТАВОТ НА ПРВОСТЕПЕНАТА И НА ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНЗИЛИЈАРНОТО МИСЛЕЊЕ, КАКО И НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за остварување на правото на надоместок заради попреченост, потребната документација, составот на првостепената и на второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.

Член 2

За остварување на правото на надоместок заради попреченост се поднесува барање и потребната документација до месно надлежниот центар за социјална работа.

Член 3

Како лице со тешка и длабока интелектуална попреченост во смисла на овој правилник се смета лице со забавен или непотполн психички развој кој се карактеризира со нарушување на способностите кои се јавуваат и развиваат во текот на развојот и придонесуваат за општото ниво на когнитивните (сознајните), говорните, моторните и социјалните способности.

За лице со тешка интелектуална попреченост во смисла на овој правилник се смета лице кај кое што коефициентот на интелигенција приближно се движи од 20 до 34 (ментална возраст од три до шест години) и кое веројатно ќе има потреба од постојана поддршка и помош од друго лице.

За лице со длабока интелектуална попреченост во смисла на овој правилник се смета лице кај кое што коефициентот на интелигенција е под 20 (ментална возраст под три години), лице со сериозно оштетување во комуникација, подвижност, со тешки ограничување за сопствената грижа кај кои е потребна континуирана помош од средината.

Член 4

Како лице со најтешка телесна попреченост во смисла на овој правилник се смета лице кај кое што постои локомоторна дисфункција и кое што своите основни биолошки и социјални потреби ги извршува са-

мо со помош на инвалидска количка со придружник, освен во случаи кога истото има тешка или длабока интелектуална попреченост, како и лице со тетраплегија и квадриплегија кај кое што постои локомоторна дисфункција и кое што своите основни биолошки и социјални потреби ги извршува само со помош на инвалидска количка со придружник односно лице со:

- системски атрофии кои што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;
- екстрапирамидални заболувања и заболувања на движењето;
- други дегенеративни болести на нервниот систем;
- демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;
- полиневропатии и други заболувања на периферниот нервен систем;
- болести на мионевралната спојка на мускул;
- хемиплегија;
- параплегија;
- тетраплегија (квадриплегија);
- секвели од цереброваскуларна болест;
- секвели од изгореници, корозии и смрзнатини;
- стекнат недостиг на долни екстремитети;
- секвели од повреди на долни екстремитети;
- воспалителни полиартропатии и полиартроза;
- системски заболувања на сврзното ткиво или
- секвели од полиомиелит и редуцирани дефекти на долени екстремитети.

Член 5

Како потполно слепо лице во смисла на овој правилник се смета лице кај кое што постои оштетување на видот од 98 до 100%, односно лице кое што:

- потполно го изгубило осетот за вид (амауроза);
- остатокот на остријата на видот на подоброто око со најдобра можна корекција изнесува до 0,02 (броење на прсти на далечина од еден метар) или помалку;
- остатокот на остријата на видот на подоброто око со најдобра можна корекција е од 0,02 до 0,05;
- остатокот на централниот вид на подоброто око со најдобра можна корекција е до 0,14 со намалување на видното поле до 10 степени или
- постои концентрично намалување на видното поле на двете очи со видно поле со ширина од пет до 10 степени околу централната фиксацијска точка.

Член 6

Како потполно глуво лице во смисла на овој правилник се смета лице кое има двострано оштетување на слухот поголемо од 80%, пресметано според Таблицата за одредување на процентот на траен инвалидитет/попреченост (Fowler-Sabine таблица), кај кое и со примена на слушен апарат не се постигнува добра говорна разбирливост заради што значајно се нарушува комуникацијата, социјалниот живот, односно квалитетот на живеење.

Член 7

Барање за остварување на правото на надоместок заради попреченост се поднесува од страна на барателот на образец кој се печати на хартија во бела боја со А4 формат, кој содржи: назив на органот до кој што се поднесува барањето, наслов на барањето, податоци за подносителот на барањето, содржина на барањето, наведување на приложи, место за датум на поднесување и за потпис на подносителот на барањето.

Барањето од ставот 1 на овој член е дадено во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложува:

1. важечка лична карта на граѓанинот на Република Северна Македонија, лична карта за постојан престој на странец, лична карта за признат бегалец или лична карта за лице под супсидијарна заштита, која се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството;
2. конзилијарно мислење и наод од најмалку тројца лекари специјалисти од соодветните специјалности или траен наод наод, оценка и мислење за видот и степенот на попреченост и
3. трансакциска сметка на подносителот на барањето.

Член 8

Од страна на Комисијата се издава конзилијарно мислење за остварување на правото на надоместок заради попреченост на лицата со тешка и длабока интелектуална попреченост, која е составена од двајца лекари специјалисти по психијатрија и еден психолог специјалист по медицинска психологија, формирана на терцијарно ниво на здравствена заштита.

Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член се издава по непосреден преглед на подносителот на барањето од страна на Комисијата.

Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член, се издава на образец кој се печати на хартија во бела боја со А4 формат, кој содржи: назив на комисијата, број и датум на конзилијарното мислење, наслов на конзилијарното мислење, податоци за прегледаното лице, начин и тек на прегледот, поставен наод, дијагноза и шифра на основната болест согласно МКБ 10, заклучно мислење, место за датум на прегледот, место за потпис на лекарите специјалисти, место за печат и место за потпис на овластеното лице.

Образецот од ставот 3 на овој член е даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

Од страна на Комисијата се издава конзилијарно мислење за остварување на правото на паричен надоместок заради телесна попреченост на лице со најтешка телесна попреченост во прв степен, која е составена од тројца лекари специјалисти кои можат да бидат од следните специјалности: специјалист физијатар, специјалист ортопед, специјалист хирург-трауматолог, специјалист невролог или специјалист интернист.

Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член се издава по непосреден преглед на подносителот на барањето од страна на Комисијата.

По исклучок од ставот 1 на овој член, утврдувањето на паричен надоместок заради попреченост за лице со најтешка телесна попреченост за лицата со тетраплегија и квадриплегија се врши со непосреден увид во домот на барателот или по конзилијарно мислење врз основа на отпусно писмо и/или специјалистички извештај.

Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член се издава на образецот од член 8 став 4 од овој правилник.

Член 10

Од страна на Комисијата се издава конзилијарно мислење за остварување на правото на паричен надоместок заради попреченост на потполно слепо лице во прв степен, која е составена од тројца лекари специјалисти кои вршат здравствена дејност на терцијарно ниво на здравствена заштита од следните специјалности: двајца лекари специјалисти офталмолози и еден специјалист невролог.

Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член се издава по непосреден преглед на подносителот на барањето од страна на Комисијата. Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член се издава на образецот од член 8 став 4 од овој правилник.

Член 11

Од страна на Комисијата се издава конзилијарното мислење за остварување на правото на паричен надоместок заради попреченост на потполно глуво лице во прв степен, која е составена од тројца лекари специјалисти кои вршат здравствена дејност на терциерно ниво на здравствена заштита од следните специјалности: специјалист оториноларинголог, специјалист невролог и супспецијалист по аудиологија.

Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член, се издава по непосреден преглед на подносителот на барањето од страна на Комисијата. Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член се издава на образецот од член 8 став 4 од овој правилник.

Член 12

Во постапката по поднесена жалба против првостепено решение за остварување на правото на паричен надоместок заради попреченост на лице со тешка и длабока интелектуална попреченост, конзилијарно мислење во втор степен се дава од страна на Комисија составена од тројца членови кои вршат здравствена дејност на терциерно ниво на здравствена заштита составена од двајца лекари специјалисти по психијатрија и еден психолог специјалист по медицинска психологија, формирана на терцијарно ниво на здравствена заштита, кои не го дале конзилијарното мислење во прв степен.

Конзилијарното мислење и наод од ставот 1 на овој член се издава на образец кој се печати на хартија во бела боја со А4 формат, кој содржи: назив на комисијата, број и датум на конзилијарното мислење, наслов на конзилијарното мислење, податоци за прегледаното лице, начин и тек на прегледот, поставен наод, дијагноза и шифра на основната болест согласно МКБ 10, заклучно мислење, место за датум на прегледот, место за потпис на лекарите специјалисти, место за печат и место за потпис на овластено лице.

Образецот од ставот 2 на овој член е даден во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 13

Во постапката по поднесена жалба против првостепено решение за остварување на правото на паричен надоместок заради попреченост на лице со најтешка телесна попреченост, конзилијарно мислење во втор степен се дава од страна на Комисија составена од тројца лекари специјалисти кои можат да бидат од следните специјалности: специјалист физијатар, специјалист ортопед, специјалист хирург-трауматолог, специјалист невролог или специјалист интернист, кои не го дале конзилијарното мислење во прв степен.

Конзилијарното мислење и наод од ставот 1 на овој член се издава на образецот од член 12 став 3 од овој правилник.

Член 14

Во постапката по поднесена жалба против првостепено решение за остварување на правото на паричен надоместок заради попреченост на потполно слепо лице, конзилијарно мислење во втор степен се дава од страна на Комисија составена од тројца лекари специјалисти од следните специјалности: двајца специјалисти офталмолози и специјалист невролог, кои не го дале конзилијарното мислење во прв степен.

Конзилијарното мислење од ставот 1 на овој член се издава на образецот од член 12 став 3 од овој правилник.

Член 15

Во постапката по поднесена жалба против првостепено решение за остварување на правото на паричен надоместок заради попреченост на потполно глуво лице, конзилијарно мислење во втор степен се дава од страна на Комисија составена од тројца лекари специјалисти кои вршат здравствена дејност на терциерно ниво на здравствена заштита од следните специјалности: специјалист оториноларинголог, специјалист невролог и супспецијалист по аудиологија, кои не го дале конзилијарното мислење во прв степен.

На членовите на комисијата им се определуваат заменици кои ги исполнуваат истите услови како и членовите на комисијата.

Конзилијарното мислење од став 1 на овој член се издава на образецот од член 12 став 3 од овој правилник.

Член 16

Надоместокот за издавање на конзилијарно мислење за остварување на правото на надоместок заради попреченост изнесува 1.250,00 денари.

Член 17

Издадените конзилијарни мислења за утврдување на потребата од остварување на право на надоместок заради попреченост се евидентираат во писмена и електронска форма со следните податоци: реден број, број и датум на предметот на центарот за социјална работа, име и презиме и единствен матичен број на граѓанинот на барателот, број на конзилијарно мислење, поставен наод, дијагноза и шифра на основната болест согласно МКБ 10 и забелешка.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за начинот за остварување на правото на додаток за мобилност и слепо лице, потребната документација, составот на лекарите специјалисти за давање на конзилијарно мислење и наод во прв и втор степен за потребата од остварување на ова право, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/18) и Правилникот за начинот за остварување на правото на додаток за глувост, потребната документација, составот на лекарите специјалисти за давање на конзилијарно мислење и наод во прв и втор степен за потребата за остварување на ова право, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарното мислење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/18).

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-4100/1
29 мај 2019 година
Скопје

Бр. 17-4133/1
30 мај 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

Министер
за здравство,
Венко Филипче, с.р.

Прилог бр. 1

ДО Ј.У. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

БАРАЊЕ

за остварување на право на надоместок заради попреченост

Од _____ роден/а _____ на _____
со ЕМБГ _____, број _____
на лична карта _____, со стан на _____
улица: _____ бр: _____, од _____,
општина _____, телефон _____.

ПРИЛОГ: 1. Лична карта на увид
2. Конзилијарно мислење/наод и мислење во оригинал или копија
заверена кај нотар
3. Трансакциона сметка

Место и датум

ПОДНОСИТЕЛ,

Прилог бр. 2

Комисија _____
Број _____
Датум _____

КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ/ НАОД
за остварување на правото на надоместок заради попреченост во прв степен

- Приземе, татково име и име на прегледаното лице _____
- Единствен матичен број на граѓанинот _____
- Датум и година на раѓање _____
- Адреса и место на живеење _____
- Наод (дијагноза) _____
- Мислењето се дава (прв, втор или трет пат) _____
- Датум на јавување на повторен преглед (доколку има потреба) _____
- Заклучно мислење _____ може/не може да го оствари правото
- Посебни напомени _____

М.П.

СТРУЧНИ ЛИЦА

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

1. _____
2. _____
3. _____

Прилог бр. 3

Комисија _____

Број _____

Датум _____

КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ/ НАОД

за остварување на правото на надоместок заради попреченост во втор степен

- Приземе, татково име и име на прегледаното лице _____
- Единствен матичен број на граѓанинот _____
- Датум и година на раѓање _____
- Адреса и место на живеење _____
- Наод (дијагноза) _____

- Мислењето се дава (прв, втор или трет пат) _____

- Датум на јавување на повторен преглед (доколку има потреба) _____

- Заклучно мислење _____ може/не може да го оствари правото

- Посебни напомени _____

М.П.

СТРУЧНИ ЛИЦА

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

1. _____

2. _____

3. _____

1496.

Врз основа на член 143 став (20) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧЕЛАТА НА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА
НА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ДЕТСКИ
ГРАДИНКИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начелата на внатрешната организација на јавните установи за деца-детски градинки.

Член 2

Во внатрешната организациска поставеност на јавните установи за деца се применуваат следниве начела:

- законитост, стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите и задачите;
- насоченост кон корисниците на услугите на установата;
- одговорност при вршењето на службените задачи;
- еднообразност и хиерархиска поставеност на организацијата на работните места;
- делегирање на овластувања;
- меѓусебна координација на раководителите на организационите единици-објекти, координација на раководителите и директорот на јавната установа за деца, координација на службите и директорот и меѓусебна координација.

Член 3

Внатрешната организација на јавната установа за деца ги опфаќа:

- видот и бројот на организациските единици и на службите на јавната установа за деца,
- делокругот на работа на организациските единици, службите, нивната одговорност и меѓусебни односи и
- начините и формите на раководење (стручни совети и други совети).

Составен дел на актите за внатрешна организација е графички приказ на организацијата на установата (органограм).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-3881/3
29 мај 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО**

1497.

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 став (1) точка 2) алинеја 2 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА
УВОЗ НА КАРИ ЛИСЈА ОД ИНДИЈА (*)**

Член 1

Предмет на уредување

Со ова решение се утврдуваат посебните услови за увоз на кари лисја од Индија.

Член 2

Цели

(1) Ова решение се однесува на пратки со храна за луѓе и пратки со храна за животни од неживотинско потекло со тарифна ознака која е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на ова решение.

(2) Ова решение се применува и за мешовита храна која во себе содржи повеќе од 20 % од храната од став (1) на ова решение.

(3) Ова решение не се применува на пратки со храна за луѓе и храна за животни за лична употреба.

Член 3

Увоз

Пратките со храна за луѓе и пратки со храна за животни од неживотинско потекло наведени од член 2 на ова решение, може да се увезат во Република Северна Македонија само во согласност со посебните услови наведени во ова решение.

Член 4

Резултати од земани мостри и лабораториски анализи

(1) Секоја пратка со храна за луѓе и пратка со храна за животни од неживотинско потекло од член 2 на ова решение, треба да биде придружена со резултати од земани мостри и лабораториски анализи за максималното ниво на резидуи од пестициди од страна на надлежните органи на земјата на потекло или во земјата различна од земјата на потекло од каде што е испорачана пратката.

(2) Земањето на мостри и анализи кои се наведени во став (1) на овој член треба да биде во согласност со Правилникот за начинот и постапката на земање примероци за определување на резидуи од пестициди во храната во рамки на официјалната контрола(*1).

(*) Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на Советот 2014/885/EЗ од 13 август 2014 година за утврдување на посебни услови за увоз на бамја и кари лисја од Индија (CELEX бр. 32014R0885) и со Регулативата на Советот 2018/941/EЗ од 02 јули 2018 година за изменување на Регулативата на ЕК бр.669/2009, за спроведување на Регулативата на ЕК бр.882/2004 за зголемено ниво на официјални контроли од увоз на одредена храна за животни и храна од неживотинско потекло и Регулативата за спроведување на ЕК бр. 885/2014 (CELEX бр.32018R0941).

Член 5 Здравствен сертификат

(1) Пратките со храна за луѓе и пратки со храна за животни од неживотинско потекло од член 2 на ова решение, при увоз во Република Северна Македонија, треба да бидат придружени со здравствен сертификат за увоз кој е даден во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение.

(2) Здравствениот сертификат треба да биде пополнет, потпишан и заверен од овластен претставник на надлежниот орган на земјата на потекло или од надлежниот орган на земјата од каде е испорачана пратката доколку таа земја е различна од земјата на потекло.

(3) Здравствениот сертификат треба да биде изготвен најмалку на службениот јазик на земјата извозник и на македонски јазик со кирилично писмо и не треба да биде постар од четири месеци од датумот на негово издавање.

Член 6 Идентификација

(1) Секоја пратка со храна за луѓе и пратки со храна за животни од неживотинско потекло треба да биде идентификувана со код за идентификација кој одговара со кодот за идентификација наведен во резултатите од земените мостри и лабораториските анализи од член 4 на ова решение и здравствениот сертификат од член 5 на ова решение кои ја придружуваат пратката.

(2) Секое поединечно пакување од пратката, треба да се идентификува со кодот за идентификација од став (1) на овој член.

Член 7 Претходно известување на пратки

Операторите со храна или нивни овластени претставници, пред секое пристигнување на пратка со прехранбени производи кои се предмет на ова решение, до државниот инспектор за храна на инспекциско место на граничниот премин за влез на пратката, треба да достават претходно известување за датумот и времето на пристигнување на пратката и за природата на пратката, најмалку еден работен ден пред физичкото пристигнување на пратката на граничен премин за влез на територијата на Република Северна Македонија.

Член 8 Официјални контроли

(1) Сите официјални контроли треба да се извршат, пред да се пушти пратката со храна за луѓе и пратката со храна за животни од неживотинско потекло во слободен промет во Република Северна Македонија, од моментот кога пратката е пристигната и е физички достапна за земање на мостри на инспекциски места на граничен премин за влез.

(2) Пратките со храна за луѓе и пратките со храна за животни од неживотинско потекло кои се наменети за увоз во Република Северна Македонија, подлежат на

проверка на документи од страна на државниот инспектор за храна, за да се потврди дека се придружени со резултатите од земените мостри и лабораториските анализи од член 4 на ова решение и со здравствениот сертификат од член 5 на ова решение.

(3) Доколку пратката не е придружена со документите од став (2) на овој член, не треба да се дозволи влез во Република Северна Македонија на истата и треба да се врати назад во земјата на потекло или да се уништи.

(4) Надлежниот орган на инспекциското место на граничен премин за влез дава согласност за влез на пратката до крајното место на дестинација по завршување на проверките наведени во ставовите (2) и (3) на овој член со задоволителни резултати.

(5) Пратките кои се предмет на ова решение, не треба да се разделуваат се додека сите официјални контроли наведени во овој член не бидат завршени од страна на државниот инспектор за храна на инспекциско место на граничен премин за влез.

(6) Резултатите од земените мостри и лабораториските анализи од член 4 на ова решение и здравствениот сертификат од член 5 на ова решение треба да ја придружуваат пратката до крајното место на дестинација.

Член 9 Производи кои не се во согласност

Доколку при официјалните контроли за храната за луѓе и пратките со храна за животни од неживотинско потекло се утврди дека:

- кодот за идентификација не е во согласност со кодот на резултатите од земените мостри и лабораториските анализи од член 4 на ова решение и здравствениот сертификат од член 5 на ова решение кои ја придружуваат пратката;

- има несоодветна документација или непотполна документација или

- доколку во наодите од извршените лабораториски анализи од член 4 на ова решение се утврди висока содржина на резидуи од пестициди над дозволената количина или не е во согласност со прописите од областа на безбедноста на храната, државниот инспектор за храна на граничен премин за влез постапува согласно членовите 91, 92 и 93 од Законот за безбедност на храната.

Член 10 Завршни одредби

Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за утврдување на посебни услови за увоз на бамја и кари лисја од Индија (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/15).

Член 11 Влегување во сила

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 28-1733/1
16 мај 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1

Храна за луѓе и храна за животни од неживотинско потекло кои се предмет на посебни мерки предвидени во ова решение

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло (предвидена употреба)	CN код ⁽¹⁾	Тарик под - поделба	Земја на потекло или земја на испорака	Опасност	Фреквенција на физички проверки и проверки на идентитет изразени во проценти (%)
Кари лисја (Bergera/Murrayakoenigii) (Храна – билки- свежи, суви и замрзнати)	ex 1211 90 86	10	Индија (IN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни-резидуални методи ⁽²⁾	20

⁽¹⁾ Каде што само одредени производи под било кој CN код се бара да бидат прегледани, при што за тој код не постојат специфични под поделби во номенклатурата на стоките, CN кодот се означува со „ex“.

⁽²⁾ Во сертификатите од страна на земјата на потекло и при контрола на увоз треба максималното ниво на резидуи од пестициди во храната или храната за животни да е во согласност со Правилникот за општите и посебните барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната и храната за животни од растително и од животинско потекло (396/2005/EU), особено резидуи на: Триазофос, Оксидеметон-метил, Хлорпирифос, Ацетамипирид, Тиаметоксам, Клотнианидин, Метамидофос, Ацефат, Пропаргит, Монокротофос.

Здравствен сертификат за увоз во Република Северна Македонија
Health Certificate for the importation into Republic of North Macedonia

(*)

Код на пратка:
Consignment Code:

Број на Сертификат:
Certificate Number:

Во согласност со одредбите на Регулацијата на Комисијата (ЕУ) бр. 885/2014 за посебни услови за увоз на бамја и кари лисја од Индија и укинување на Регулацијата бр. 91/2013/ЕЦ, односно еквивалентниот македонски пропис
According to the provisions of Commission Implementing Regulation (EU) No 885/2014 laying down specific conditions applicable to the import of okra and curry leaves from India and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 91/2013, the

.....(надлежен орган кој го издава сертификатот / competent authority to in Article 5 (2) of Regulation.....)

Потврдува дека /CERTIFIES that the.....
..... (наведете го видот на храната/insert food referred to in Article 1 of Regulation)

од оваа пратка е составена од/of this consignment composed of:.....

..... (опис на пратката, производ, број и тип на пакување, бруто или нето тежина)/ (description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)

Наговарена/embarked at..... (место на наговар/embarkation place)

Од страна на /by..... (идентификација на транспортерот/identification of transporter)

Наменета за/going to..... (место и држава на дестинација/place and country of destination)

Со потекло од објект/which comes from the establishment.....

..... (име и адреса на објектот на потекло/name and address of establishment)

Се произведени, сортирани, со нив е ракувано, се обработени, спакувани и транспортирани во согласност со добрата хигиенска пракса. / Have been produced, sorted, handled, processed, packaged and transported in line with good hygiene practices.

Од оваа пратка, се земен мостри во согласност со Правилникот за начинот и постапката на земање примероци за определување на резидуи од пестициди во храната во рамки на официјалната контрола:
From this consignment, samples were taken in accordance with the Union legislation Commission Directive 2002/63/EC:

на/on датум/date, предмет на лабораториска анализа на / subjected to laboratory analysis on..... датум во/ date in.....

Име на лабораторија. Деталите за земање на мостри, методите на анализата кои се користат и резултатите се дадени во Прилог. /Name of laboratory. The details of sampling, methods of analysis used and results are attached.

Овој сертификат е со важност до/This certificate is valid until.....

Направено во/ Done at:..... на/on

Печат и потпис од надлежен претставник од надлежниот орган
Stamp and signature of authorized representative of competent authority referred to in Article 5(2) of Regulation.....

(*) Производ и земја на потекло.
Product and country of origin.

(*1)Правилникот за начинот и постапката на земање примероци за определување на резидуи од пестициди во храната во рамки на официјалната контрола е усогласен со Директивата 2002/63/ЕК од 11 јули 2002 година со која се воведуваат методите на Заедницата за земање на мостри за службени контроли на резидуи од пестициди во и на производи од растително и животинско потекло (CELEX бр.32002L0063).

1498.

Врз основа на 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 72/19 и 78/19) во Прилогот 4, Дел 2, Прилогот 6 Дел 1, Дел 3,

Дел 4, Дел 6, Дел 7, Дел 8, Дел 9, Дел 10 и Прилогот 7, Дел 1, зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилогот 6 дел 6Б се заменува со нов Прилог 6 дел 6 Б кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Во членот 177, ставот (2) се менува и гласи:

„Сите обрасци на ветеринарно-здравствени сертификати од Прилог 7 на овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 1 септември 2019 година, освен обрасците на ветеринарно-здравствени сертификати за транзит и складирање (Т-S), кои ќе отпочнат да се применуваат со пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија.“

Член 4

Пратките со живи животни и производи од животинско потекло кои се натоварени и сертифицирани до 1 септември 2019 година, можат да се внесат во Република Северна Македонија и со обрасци на ветеринарно-здравствени сертификати кои ги издала надлежната служба на земјата извозничка, а се применувале за увоз во Република Северна Македонија пред отпочнување со примена на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1832/1
31 мај 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог
„Дел 6

Б

Листа на трети земји од кои се врши увоз на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева
(види прилог VI дел 6Г за толкување на шифрите што се користат во табелата)

ИСО код	Земја на потекло или дел од неа	1. Домашно говедо	2. Диви чапункари одгледувани на фарма (освен свињи)	Домашни овци /кози	1. Домашни свињи	2. Диви чапункари одгледувани на фарма (свињи)	Домашни копitari	1. Живина дивеч одгледуван на фарма (освен ноеви)	Ноеви одгледувани на фарма	Домашен зајак и фармски одгледани животни од фамилијата Ieropidae	Диви чапункари (освен свињи)	Диви свињи	Диви копitari	Диви животни од фамилијата Ieropidae (зајаци и кункули)	Диви птици	Диви сувоzemни цицачи (со исклучок на копitari и чапункари и животни од фамилијата Ieropidae)
AR	Аргентина AR	C		C	C		A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Аргентина AR-1 (1)	C		C	C		A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Аргентина AR-2 (1)	A(2)		A(2)	C		A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
AU	Австралија	A		A	A		A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	A
BH	Бахреин	B		B	B		B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
BA	Босна и Херцеговина(3)	A(*)		XXX	A		XXX	D	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Бразил	XXX		XXX	XXX		A	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
	Бразил BR-1	XXX		XXX	XXX		A	XXX	A	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
BR	Бразил BR-2	C		C	C		A	D	D	A	C	XXX	XXX	A	D	XXX
	Бразил BR-3	XXX		XXX	XXX		A	A	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
	Бразил BR-4	B		XXX	XXX		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
BW	Боцвана	B		B	B		B	XXX	A	A	B	B	A	A	XXX	XXX
BY	Белорусија	C		C	C		B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
	Канада CA	A		A	A		A	XXX	XXX	A	A	A	XXX	A	XXX	A
CA	Канада CA-1	A		A	A		A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
	Канада CA-2	A		A	A		A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	A
CH	Швајцарија	A		A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CL	Чиле	A		A	A		A	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
CN	Кина	B		B	B		B	B	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX

ИСО код	Земја на потекло или дел од неа	1. Домашно говедо 2. Диви чапункари одгледувани на фарма (освен свињи)	Домашни овци /кози	1. Домашни свињи 2. Диви чапункари одгледувани на фарма (свињи)	Домашни копитарни	1. Живина 2. Пернат дивеч одгледуван на фарма (освен ноеви)	Нови одгледувани на фарма	Домашен зајак и фармски одгледани животни од фамилијата ferotidae	Диви чапункари (освен свињи)	Диви свињи	Диви копитарни	Диви животни од фамилијата ferotidae (зајаци и кункули)	Диви птици	Диви сувоземни цицачи (со исклучок на копитарни и чапункари и животни од фамилијата ferotidae)
	Кина CN-1	В	В	В	В	Д	В	А	В	В	XXX	А	В	XXX
CO	Колумбија	В	В	В	В	XXX	А	А	В	В	XXX	А	XXX	XXX
ET	Етиопија	В	В	В	В	XXX	XXX	А	В	В	XXX	А	XXX	XXX
GL	Гренланд	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	А	XXX	XXX	XXX	А	А	А
HK	Хонгконг	В	В	В	В	Д	Д	А	В	В	XXX	А	XXX	XXX
IL (****)	Израел	В	В	В	В	Д	Д	А	В	В	XXX	А	Д	XXX
IN	Индија	В	В	В	В	XXX	XXX	А	В	В	XXX	А	XXX	XXX
IS	Исланд	А	А	В	А	А	А	А	А	В	XXX	А	А	XXX
JP	Јапонија	А	XXX	В	XXX	Д	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
KE	Кенија	В	В	В	В	XXX	XXX	А	В	В	XXX	А	XXX	XXX
KR	Јужна Кореја	XXX	XXX	XXX	XXX	Д	Д	А	XXX	XXX	XXX	А	Д	XXX
MA	Мароко	В	В	В	В	XXX	XXX	А	В	В	XXX	А	XXX	XXX
ME	Црна Гора	А	А	Д	А	Д	Д	А	Д	Д	XXX	А	XXX	XXX
MG	Мадагаскар	В	В	В	В	Д	Д	А	В	В	XXX	А	Д	XXX
MU	Маурициус	В	В	В	В	XXX	XXX	А	В	В	XXX	А	XXX	XXX
MX	Мексико	А	Д	Д	А	Д	Д	А	Д	Д	XXX	А	Д	XXX
MY	Малезија MY	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Малезија MY-1	XXX	XXX	XXX	XXX	Д	Д	А	XXX	XXX	XXX	А	Д	XXX
NA	Намибија (1)	В	В	В	В	Д	А	А	В	В	А	А	Д	XXX
NC	Нова Каледонија	А	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	А	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
NZ	Нов Зеланд	А	А	А	А	А	А	А	А	А	XXX	А	А	А
PM	Св. Пјер и Мигелан	XXX	XXX	XXX	XXX	Д	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
PY	Парагвај	С	С	С	В	XXX	XXX	А	С	С	XXX	А	XXX	XXX
RS	Србија (****)	А	А	Д	А	Д	Д	А	Д	Д	XXX	А	XXX	XXX

[illegible]

ИСО код	Земја на потекло или дел од неа	1. Домашно говедо 2. Диви чапункари одгледуван и на фарма (освен свињи)	Домашни овци /кози	1. Домашни свињи 2. Диви чапункари одгледуван на фарма (свињи)	Домашни копitari	1. Живина дивеч одгледуван на фарма (освен ноеви)	Ноеви одгледуван на фарма	Домашен зајак и фармски одгледани животни од фамилијата Ieropidae	Диви чапункари (освен свињи)	Диви свињи	Диви копitari	Диви животни од фамилијата Ieropidae (зајаци и куникули)	Диви птици	Диви сувоземни цицачи (со исклучок на копitari и чапункари од животни од фамилијата Ieropidae)
IT	Италија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IE	Ирска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CY	Кипар	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LV	Латвија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LT	Литванија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LU	Луксембург	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MT	Малта	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
UK	Обединето Кралство	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PL	Полска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PT	Португалија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RO	Романија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SV	Словачка	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SI	Словенија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HU	Унгарија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FI	Финска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FR	Франција	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NL	Холандија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CZ	Чешка	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ES	Шпанија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SE	Шведска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HR	Хрватска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NO	Норвешка	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
KV	Косово	A	A	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX

(¹) Види под В од Дел 6 од овој Прилог за минималните услови за обработка што важат за пастеризирани производи од месо и пастрма.

(²) За производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева подготвени од свежо месо добиено од животни заклани по 1 март 2002 година.

(³) Само за транзит во согласност со член 126 од овој правилник.

(*) Само за производи од месо од домашни говеда.

(⁴) Со исклучок на Косово кое во моментот е под меѓународна администрација, согласно Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации од 10 јуни 1999 година.

(⁵) Во понатамошниот текст се подразбира Државата Израел, со исклучок на териториите под израелска администрација од јуни 1967 година, имено Голанската висорамнина, појасот Газа, Источен Ерусалим и остатокот од Западниот брег.

XXX Не е пропишан сертификат и не се дозволени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева што содржат месо од овие видови.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО**1499.**

Врз основа на член 136 став (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, КОНТРОЛА И МОНИТОРИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА, ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 73/09 и 139/18), Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-620/3
20 мај 2019 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
д-р **Томислав Тунтев**, с.р.

Прилог 1

Образец на дозволата на ATSEP персонал

Троделен образец во правоаголна форма со вкупни димензии 285 x 126 мм., а превиткан со димензии 95 x 126 мм.

Во полето Уред - Систем се внесува соодветна кратена или ознака на средството како и еднозначна типова ознака на производителот на истото. Тоа се уреди и/или системи кои се користат од месните ваздушниот сообраќај или се користат за давање на услугите на ваздухопловна навигација, а се од значење за безбедно и уредно одвивање на ваздушниот сообраќај. Во полето Овластување се внесува пропишан тип на овластување, а со кој се дефинираат пропишаните услови, права или ограничувања во обавувањето на определени стручни работи на сопственикот на дозволата со одреден тип на средство, уред или систем. <i>Under the field Equipment - System the appropriate abbreviation or acronym can be entered as well as manufacturer product code/type designator. These comprise the equipments/systems used either by airspace users directly, or are used in the provision of air navigation services, and are significant for the safe and orderly flow of air traffic.</i> <i>Under the field Endowment the abbreviation according to regulation can be entered which indicate the special conditions, rights or limitations pertaining to the professional works entitled to exercise by the licence holder on the equipments/systems entered</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Овластување: Инструктор / <i>Endowment: Instructor</i> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Печат - Потпис / <i>Stamp - Signature</i> </td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom;"> Датум на издавање / <i>Date of issue</i> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom;"> Важност на дозволата / <i>Validity of licence</i> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom;"> Валид до / <i>Valid until</i> </td> <td style="text-align: center;"> Печат - Потпис / <i>Stamp - Signature</i> </td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px; vertical-align: bottom;"> Забелешка: <i>Remarks:</i> </td> </tr> </table>	Овластување: Инструктор / <i>Endowment: Instructor</i>	Печат - Потпис / <i>Stamp - Signature</i>	Датум на издавање / <i>Date of issue</i>		Важност на дозволата / <i>Validity of licence</i>		Валид до / <i>Valid until</i>	Печат - Потпис / <i>Stamp - Signature</i>							Забелешка: <i>Remarks:</i>		 ДОЗВОЛА ЗА ATSEP ПЕРСОНАЛ ATSEP LICENCE ИЗДАДЕНА ВО СООГЛАСНОСТ СО ЗАКОН ЗА ВОЗДУХОПЛОДСТВО Issued in accordance with the Aviation Act
Овластување: Инструктор / <i>Endowment: Instructor</i>	Печат - Потпис / <i>Stamp - Signature</i>																	
Датум на издавање / <i>Date of issue</i>																		
Важност на дозволата / <i>Validity of licence</i>																		
Валид до / <i>Valid until</i>	Печат - Потпис / <i>Stamp - Signature</i>																	
Забелешка: <i>Remarks:</i>																		
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОДСТВО CIVIL AVIATION AGENCY																		

I	Издавач од држава/ State of issue:					
III	Број на дозволата/ Licence number:					
IV	Првото име на сопственикот/ Last and first name of holder:					
XIV	Датум и место на раѓање/ Date and place of birth:					
V	Адреса/ Address:					
VI	Државјанство/ Nationality:					
VII	Потпис на сопственикот/ Signature of holder:					
VIII	Орган што ја издава/ Issuing authority:					
X	Потпис на службено лице и датум/ Signature of issuing officer and date:					
XI	Печат или сјај жиг/ Seal or stamp of issuing authority:					



Прилог 2

Образец на барање за ATSEP персонал

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

Број на дозвола: _____

БАРАЊЕ ЗА...

- ☐ Издавање на дозвола на ATSEP инженер/ATSEP техничар (дел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
☐ Впишување на овластување согласно член 38 на правилникот (дел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
☐ Промена на дозвола (дел 1, 2, 3, 6, 7)
☐ Продолжување на важноста на дозволата / овластување (дел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
☐ Полагање на испит за стекнување на дозвола / овластување (дел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Презиме: []	Татково име: []	Име: []
Датум на раѓање (дд/мм/гггг): [] / [] / []	Место на раѓање: []	Државјанство: []
Адреса на живеење: []		
Поштански бр.: []	Место: []	Адреса за електронска пошта (email): []
Домашен тел: []		Факс: []
Стручна подготовка и насока: [] / []		

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА

Назив: []	Ознака: []
Адреса на единицата: []	Тел. на единицата: []

3. ВИД НА ATSEP ПЕРСОНАЛ

☐ инженер ☐ техничар

4. ОВЛАСТУВАЊА ЗА КОИ СЕ ОДНЕСУВА БАРАЊЕТО

Уред - Систем (кратенка и ознака):	Тип на овластувањето:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

на Република Северна Македонија

11.	
12.	
13.	
14.	
Овластување за обавување на работи на:	Пинструктор
5. ИЗЈАВА ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО	
<i>Изјавувам дека внимателно ги разгледав внесените податоци и според мојата најдобра проценка и знаење тие се точни.</i>	
Име и презиме: []	Потпис: [] Датум: [/ /]
6. ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА / ЗАБЕЛЕШКИ / ДРУГИ БИТНИ ИНФОРМАЦИИ	

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1500.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Скопје 1“, на 26.2.2019 година го донесе следниот:

ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ „Скопје 1“ - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини= 1 мкд/ м ² - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 1 мкд/ м ² - 24-часовно физичко обезбедување на зоната= 1 мкд/ м ² - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 1 мкд/ м ² - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 1 мкд/ м ²	5,00 МКД/м² закупен простор
2.	Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“.	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Надоместоци за користење на паркинг терминал и јавен паркинг во ТИРЗ „Скопје 1“	
4.1	Наплата за користење паркинг терминал (по изминати 24 часа) за секои започнати 24 часа	1.000,00 МКД
4.2	Наплата за користење на јавен паркинг (по изминати 120 минути)	30,00 МКД/1 час
4.3	Претплата за користење јавен паркинг по возило	
4.3.1	Претплата по возило за еден (1) месец	1.000,00 МКД
4.3.2	Претплата по возило за три (3) месеца	2.000,00 МКД
4.3.3	Претплата по возило за шест (6) месеца	4.000,00 МКД
4.3.4	Претплата по возило за една (1) година	6.000,00 МКД
4.4	Наплата за изгубен паркинг билет	1.500,00 МКД
4.5	Злоупотреба на паркинг билет	5.000,00 МКД
5.	Почетна месечна Закупнина за 1м² опремен деловен простор со површина до 25 м²	2.000,00 МКД месечно
6.	Почетна месечна Закупнина за 1м² неопремен деловен простор со површина над 25 м²	1.000,00 МКД месечно
7.	Почетна месечна Закупнина за 1м² деловен простор за вршење на угостителска дејност	400,00 МКД месечно
8.	Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
9.	Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
10.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м²	6.000,00 МКД месечно
11.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м²	8.500,00 МКД месечно
12.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м²	12.500,00 МКД месечно
13.	Закупнина за поставување банкомат	6.000,00 МКД месечно
14.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура.	600,00 МКД/ м² месечно
15.	Услуги со повеќенаменска машина	2.500,00 МКД/1 час

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени во табелата нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, односно од денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“ и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

За државните органи, фондови, агенции, дирекции, јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната, не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој тарифник.

VIII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.123/18).

IX

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01-425/1
26 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Александар Филиповски, с.р.

1501.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Скопје 2“, на 26.2.2019 година го донесе следниот:

ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ “Скопје 2” - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини= 1 мкд/ м ² ; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 1 мкд/ м ² - 24-часовно физичко обезбедување на зоната= 1 мкд/ м ² - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 1 мкд/ м ² - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 1 мкд/ м ²	5,00 МКД/м² закупен простор
2.	Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 2”.	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Закупнина за 1м ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
5.	Закупнина за 1м ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
6.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м ²	6.000,00 МКД месечно
7.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м ²	8.500,00 МКД месечно
8.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м ²	12.500,00 МКД месечно
9.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/ м² месечно
10.	Услуги со повеќенаменска машина	2.500,00 МКД/ 1 час

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите предвидени во табелата нема да бидат исполнети, тогаш фактурите ќе бидат намалени пропорционално со износите за кои не се обезбедени услуги, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, односно од денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за

закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 ден. е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стоката наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 123/18).

VIII

Овој тарифник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01-425/2
26 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Александар Филиповски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019111